

Реден број на прилогот: 11

Предметна програма од втор циклус студии				
1.	Наслов на наставниот предмет	Сметководство за државни и непрофитни организации		
2.	Код	ACC522		
3.	Студиска програма	Сметководство и ревизија		
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Економски факултет – Скопје Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје		
5.	Степен (трет циклус)	Втор циклус		
6.	Академска година/семестар	2021-2022 /втор	7.	Број на ЕКТС 6
8.	Наставник	Проф. д-р- Зоран Миновски		
9.	Предуслови за запишување на предметот	Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 Кредити		
10.	Цели на предметната програма (компетенции): По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да: <ul style="list-style-type: none"> - да ги осознаат клучните аспекти од сметководството за државни и непрофитни организации - да ги разбираат законската и професионалната регулатива во финансиското известување за државни и непрофитни организации - да стекнат сознанија за содржината на буџетско и фондовско сметководство, мерење на перформанси и финансиско известување - да се стекнат со знаења кои можат да им послужат како солидна основа за подготовка на финансиски извештаи за државни и непрофитни организации, како и способност за донесување одлуки - да се подготват и активно вклучат во национални и меѓународни истражувачки проекти од областа на сметководството и финансиското известување на државни и непрофитни организации 			
11.	Содржина на предметната програма: <ol style="list-style-type: none"> 1. Значење и карактеристики на сметководството за државни и непрофитни организации 2. Сметководствени практики во јавниот сектор (сметководство на буџети, фондови и буџетски корисници, готовинска и пресметковна основа на сметководството во јавен сектор) 3. Мерење на перформанси во јавниот сектор 4. Рамка на финансиско известување во јавниот сектор (политики и правна рамка, сметководствени политики и практики, меѓународни сметководствени стандарди за јавен сектор) 5. Јавни набавки и користење и располагање на државните средства 6. Јавна внатрешна финансиска контрола 7. Етички прашања во сметководството на државни ентитети 8. Непрофитни организации и нивните перформанси 9. Сметководство и финансиско известување на непрофитните организации 10. Ревизија на државни и непрофитни организации 			
12.	Методи на учење: предавања, интерактивна настава, квизови, проекти, филмови, поддржани со LCD и PowerPoint.			
13.	Вкупен расположлив фонд на време	7 ЕКТС x 25 часови = 175 часови		
14.	Распределба на расположливо време	40+15+120 = 175 часови		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања-теоретска Настава	40 часови

		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	15 часови	
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часови	
		16.2.	Самостојни задачи	40 часови	
		16.3.	Домашно учење	50 часови	
17.	Начин на оценување			50+40+10 = 100 бода	
	17.1.	Тестови		60 бодови	
	17.2.	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)		30 бодови	
	17.3.	Активност и учество		10 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	помалку од 60 бода		5 (пет) (F)	
		од 61 до 68 бода		6 (шест) (E)	
		од 69 до 76 бода		7 (седум) (D)	
		од 77 до 84 бода		8 (осум) (C)	
		од 85 до 92 бода		9 (девет) (B)	
		од 93 до 100 бода		10 (десет) (A)	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Реализирани активности од точка 15 и 16			
20.	Јазик на кој се изведува Наставата	Македонски јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Интерна евалуација и анкета			
22.	ЛИТЕРАТУРА				
	22.1.	Задолжителна литература			
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач
		1.	З. Миновски	Државно сметководств о и сметководств о на непрофитни организации	Економски факултет, Скопје
		2.	Jacqueline Reck, Suzanne Lowensohn	Accounting for Governmental & Nonprofit Entities	Mc Graw Hill
	22.2.	Дополнителна литература			
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач
		1.	Earl Wilson, Jacqueline Reck, Suzanne Kattelus	Accounting for Governmental & Nonprofit Entities	Mc Graw Hill